

Važna napomena: *Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na makedonski jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa ciljem da se pripadnicima i pripadnicama nacionalne manjine, čiji je jezik u službenoj upotrebi u Republici Srbiji, omogući da se na svom jeziku i pismu obaveste i upoznaju sa sadržinom teksta propisa, odnosno akta koji je predmet ovog prevoda.*

Misija OEBS u Srbiji posebno napominje da je isključivo i jedino pravno-relevantan i merodavan tekst propisa, odnosno akta (koji je predmet prevoda u ovom dokumentu) koji je objavljen na srpskom jeziku, u skladu sa i shodno propisu koji uređuje objavljivanje zakona i drugih propisa i akata u Republici Srbiji.

Za potrebe prevoda ovog propisa Misija OEBS u Srbiji angažovala je kompaniju Eurotranslate d.o.o. koja je u celosti, i u svemu prema pravilima struke, odgovorna i garantuje za jasnoću, preciznost, istinitost i tačnost izvršenog prevoda na makedonski jezik. Misija OEBS u Srbiji ni po jednom osnovu nije odgovorna i ne garantuje za jasnoću, preciznost, istinitost i tačnost izvršenog prevoda.

Важна забелешка: *Преводот на овој пропис, односно акт од српски јазик на македонски јазик го овозможи Мисијата на Организацијата за европска безбедност и соработка во Република Србија (натаму: Мисија ОЕБС во Србија) со цел на припадниците и припадничките на националното малцинство, чии јазик е во службена употреба во Република Србија, да им овозможи на својот јазик и писмо да се известат и запознаат со содржината на текстот на прописот, односно актот кој е предмет на овој превод.*

Мисијата ОЕБС во Србија посебно напомнува дека е исклучително и единствено правно-релевантен и меродавен текстот на прописот, односно актот (кој е предмет на превод во овој документ) кој е објавен на српски јазик, во склад со и согласно на прописот кој уредува објавување закони и други прописи и акти во Република Србија.

За потребите на превод на овој пропис Мисијата ОЕБС во Србија ја ангажира компанијата Eurotranslate д.о.о. која во целост, и во се според правилата на струката, е одговорна и гарантира за јасноста, прецизноста, вистинитоста и точноста на извршениот превод на македонски јазик. Мисијата ОЕБС во Србија ни по една основа не е одговорна и не гарантира за јасноста, прецизноста, вистинитоста и точноста на извршениот превод.

Врз основа на член 62 став 1 точка 15 од Законот за националните совети на националните малцинства („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – Одлука УС и 55/14),

Републичката изборна комисија, на седницата одржана на 26 август 2014 година донесе

РОКОВНИК
за извршување на изборните дејствија во постапката за спроведување на непосредни избори за членови на национални совети на националните малцинства, распишани за 26 октомври 2014 година

"Службени гласник РС", број 89 од 26 август 2014.

1. Роковите за извршување на изборните дејствија во постапката на спроведување на непосредни избори за членови на национални совети на националните малцинства утврдени се со:

- Одлука за распишување на непосредни избори за членови на национални совети на националните малцинства („Службени гласник РС”, број 89/14),
- Закон за националните совети на националните малцинства („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – Одлука УС и 55/14),
- Закон за избор на народни пратеници („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – Одлука УС и 36/11),
- Упатство за спроведување на непосредни избори за членови на националните совети на националните малцинства, 02 број 013-925/14 од 26 август 2014 година.

2. Одлуката за распишување на непосредни избори за членови на националните совети на националните малцинства стапи во сила со денот на објавувањето, на 26 август 2014 година.

Со Одлуката непосредни избори за членови на националните совети на националните малцинства се распишани за 26 октомври 2014 година.

Со Одлуката е определено дека роковите за вршење на изборните дејствија почнуваат да течат од денот на стапувањето во сила на оваа Одлука.

3. Според прописите од точката 1. на овој роковник, роковите се следниве:

Ред. број	Дејствие	Рок
1. Обрасци и правила		
1.1.	Пропишување и објавување на обрасци и правила за спроведување на изборни дејствија (член 62 став 1 точка 4) и став 2 од Законот за националните совети на националните малцинства - ЗЗНСМ и член 18 став 5 на Упатството	најдоцна до 30 август во 24 часот

2. Органи и тела за спроведување избори		
2.1.	Донесување одлука за утврдување на бројот, составот и подрачјата на работа на работните тела (член 6 од Упатството)	најдоцна до 25 септември во 24 часот
2.2.	Доставување предлози за членовите на работните тела (член 7 став 1 од Упатството)	во рок од пет дена од донесувањето на одлуката од точката 2.1.
2.3.	Формирање на работни тела (член 7 став 3 од Упатството)	најдоцна до 5 октомври во 24 часот
2.4.	Доставување на предлози за членови на избирачки одбори до Републичката изборна комисија (член 10 став 1 од Упатството)	најдоцна до 10 октомври во 24 часот
2.5.	Формирање на избирачки одбори (член 62 став 1 точка 6 и член 65 став 3 од ЗзНСМ, Член 36 став 3 од Законот за избор на народни пратеници -ЗЗИНП и член 9 став 2 од Упатството)	најдоцна до 15 октомври во 24 часот
2.6.	Замена на член на избирачки одбор (член 12 од Упатството)	најдоцна до 20 октомври во 24 часот
3. Изборна листа		
3.1.	Поднесување на изборна листа (член 76 став 1 од ЗзНСМ и член 14 од Упатството)	до 10 октомври во 24 часот
3.2.	Прогласување на изборната листа (член 77 став 1 од ЗзНСМ и член 14 од Упатството)	веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од часот на приемот на изборната листа, ако ги исполнува условите
3.3.	Повлекување на изборната листа (член 73 од ЗзНСМ и член 20 став 3 од Упатството)	до денот на утврдувањето на збирната изборна листа, односно најдоцна до 14 октомври во 24 часот
3.4.	Утврдување и објавување на збирната изборна	15 октомври

	<p>листа</p> <p>во „Службени гласник Републике Србије“</p> <p>(член 79 став 1 и 4 од ЗЗНСМ и член 22 став 3 од Упатството)</p>	
3.5.	<p>Право на увид во документацијата која е поднесена кон прогласената изборна листа</p> <p>(член 79 став 5 од ЗЗНСМ)</p>	<p>во рок од 48 часа од денот на обавувањето на збирната изборна листа</p>
4. Избирачки места		
4.1.	<p>Доставување на податоци до Министерството за правда за бројот на избирачите кои на денот на изборот ќе се наоѓаат во притвор или на издржување на заводска санкција</p> <p>(член 24 став 3 од Упатството)</p>	<p>најдоцна до 30 септември во 24 часот</p>
4.2.	<p>Одредување и објавување на избирачките места во „Службени гласник Републике Србије“</p> <p>(член 62 став 1 точка 5 од ЗЗНСМ и член 24 став 1 од Упатството)</p>	<p>најдоцна до 5 октомври во 24 часот</p>
5. Посебни избирачки списоци		
5.1.	<p>Упис и промена во посебен избирачки список од страна на општинска/градска управа.</p> <p>(член 48 став 3 од ЗЗНСМ и член 27 став 1 од Упатството)</p>	<p>до заклучувањето на посебниот избирачки список, односно најдоцна до 10 октомври</p>
5.2.	<p>Донесување на решение за заклучување на посебните избирачки списоци на националните малцинства.</p> <p>(член 80 став 1 од ЗЗНСМ и член 28 став 1 од Упатството)</p>	<p>10 октомври</p>
5.3.	<p>Доставување на решението за заклучување на посебните избирачки списоци до Републичката изборна комисија</p>	<p>11 октомври</p>
5.4.	<p>Објавување на решението за заклучување на посебни избирачки списоци во „Службени гласник Републике Србије“</p> <p>(член 80 став 3 од ЗЗНСМ и член 28 став 3 од Упатството)</p>	<p>11 октомври</p>

5.5.	<p>Доставување до Републичката изборна комисија на заверени изводи од посебните избирачки списоци</p> <p>(член 80 став 6 од ЗзНСНМ и член 29 од Упатството)</p>	во рок од 48 часа од заклучувањето на посебниот избирачки список, односно најдоцна до 12 октомври во 24 часот
5.6.	<p>Упишување и промени во посебниот избирачки список од страна на Министерството за државна управа и локална самоуправа по заклучувањето на посебниот избирачки список</p> <p>(член 57 став 1 од ЗзНСНМ и член 27 став 2 од Упатството)</p>	од заклучувањето на посебниот избирачки список до 22 октомври во 24 часот
5.7.	<p>Прием во Републичката изборна комисија на решенијата на Министерството за државна управа и локална самоуправа врз кои се засноваат промените во посебниот избирачки список по заклучувањето на посебниот избирачки список</p> <p>(член 80 став 8 и 9 од ЗзНСНМ и член 30 став 1 и член 31 став 1 од Упатството)</p>	до 23 октомври во 24 часот
5.8.	<p>Утврдување и објавување во „Службени гласник Републике Србије“ на конечниот број на избирачите за секое национално малцинство</p> <p>(член 80 став 9 од ЗзНСНМ и член 32 од Упатството)</p>	веднаш по истекот на рокот за прием на решенијата врз кои се засноваат промените во посебниот избирачки список по заклучувањето на посебниот избирачки список
6. Претставници на предлагачите и набљудувачи		
6.1.	<p>Известување на предлагачите на прогласената изборна листа за претставниците за следење на работата на Републичката изборна комисија</p> <p>(член 45 став 8 од Упатството)</p>	до 20 октомври
6.2.	<p>Известување на предлагачите на прогласената изборна листа за претставниците за следење на работата на избирачките одбори</p> <p>(член 45 став 9 од Упатството)</p>	до 15 октомври
6.3.	<p>Поднесување пријава за следење на работата на органите за спроведување на изборите – домашни набљудувачи</p> <p>(член 46 став 1 од Упатството)</p>	до 20 октомври
6.4.	<p>Поднесување пријава за следење на работата на органите за спроведување на изборите, односно работата на избирачките одбори – странски набљудувачи</p>	до 15 октомври

	(член 47 став 1 и член 48 став 1 од Упатството)	
7. Спроведувањена избори		
7.1.	Доставување на известување на избирачите за денот и времето на одржувањето на изборите (член 85 став 1 од ЗзНСНМ и член 33 став 2 од Упатството)	најдоцна до 20 октомври
7.2.	Предавање на изборниот материјал на работните тела пред гласањето (член 36 став 3 од Упатството)	најдоцна до 22 октомври во 24 часот
7.3.	Предавање на изборниот материјал на избирачките одбори (член 90 став 8 од ЗзНСНМ и член 36 став 4 од Упатството)	најдоцна на 23 октомври во 24 часот
7.4.	„Предизборен молк“ – забрана на изборна пропаганда (член 5 став 3 од ЗзИНП)	од 23 октомври во 24 часот до затворањето на избирачките места на 26 октомври во 20 часот
7.5.	Отворање на избирачките места и гласање (член 87 став 1 од ЗзНСНМ)	26 октомври од 7 до 20 часот
8. Утврдување и објавување на резултатитена изборите		
8.1.	Доставување на изборниот материјал до Републичката изборна комисија од бирачкото место по гласањето (член 97 од ЗзНСНМ)	најдоцна до 27 октомври во 8 часот
8.2.	Утврдување и објавување на извештаи со вкупните резултати на изборите (член 97-а од ЗзНСНМ)	најдоцна до 30 октомври во 20 часот
8.3.	Увид во изборниот материјал во просториите на Републичката изборна комисија (член 90 став 12 од ЗзНСНМ)	најдоцна до 31 октомври во 24 часот
9. Заштитана избирачкото право		
9.1.	Поднесување на приговор до Републичката изборна комисија	во рок од 24 часа од часот кога е донесена одлуката, извршено

	(член 95 ст. 1 и 3 од ЗЗИНП)	дејствието или сторен пропуст
9.2.	Донесување и доставување на решение по приговорот (член 96 став 1 од ЗЗИНП)	во рок од 48 часа од часот на приемот на приговорот
9.3.	Жалба до Управниот суда против решението на Републичката изборна комисија по приговорот (член 97 став 1 и 2 од ЗЗИНП)	во рок од 48 часа од приемот на решението
9.4.	Доставување на приговорот со списите до Управниот суд (член 97 став 3 од ЗЗИНП)	во рок од 24 часа од приемот на жалбата
9.5.	Донесување на одлуката по жалба (член 97 став 5. од ЗЗИНП)	во рок од 48 часа од приемот на жалбата
10. Додела на мандати и издавање уверение за избор за член на националниот совет		
10.1.	Донесување на решение за додела на мандат на члановите на националниот совет (член 98 став 8 од ЗЗНСНМ)	во рок од три дена од денот на утврдувањето на конечните резултатина изборите
10.2.	Доставување на решение за додела на мандат на члановите на националниот совет до Министерството за државна управа и локална самоуправа и објавување во „Службени гласник Републике Србије”	веднаш по донесување на решението
10.3.	Издавање уверение за избор за член на националниот совет (член 98 став 12 од ЗЗНСНМ)	веднаш по додела на мандатот, доколку не постои управен спор

4. Овој роковник да се објави во „Службени гласник Републике Србије”.

02 број 013-926/14
Во Белград, на 26 август 2014 година
Републичка изборна комисија
Заменик претседател,
Иван Шебек, с.р.